



АД МЕПСО, Скопје и подружници

Консолидирани финансиски извештаи
за годината што завршува на 31
декември 2020 година и

**Извештај на независните
ревизори**

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Консолидиран извештај за финансиска состојба	8
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка	9
- Консолидиран извештај за промените во капиталот	10
- Консолидиран извештај за паричните текови	11
- Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	12
- Прилози	

До:
Раководството и Акционерите на
АД МЕПСО, Скопје

Извештај на независните ревизори

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на АД МЕПСО, Скопје („Матичното друштво“) и неговите подружници (во понатамошниот текст заедно како „Групата“), составени од консолидираниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година и консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот извештај за промените во капиталот и консолидираниот извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираниите финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е објавено во Белешката 6 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2020 година, нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата изнесува 7.855.340 илјади денари. Поради причините наведени во продолжение, ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на Групата со состојба на 31 декември 2020 година.
 - Како што е тоа подетално објавено во Белешка 2.4 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, ставките на недвижностите, постројките и опремата набавени пред 01 јануари 2005 година се признаени според нивната претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување, доколку има. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност утврдена со примена на официјално објавени коефициенти од страна на Државниот завод за статистика. Ваквиот период во последователното признавање не е во согласност со прифатената рамка за последователно признавање на недвижностите, постројките и опремата во сметководството на Групата, заснован на одредбите на МСС 16 Недвижности, постројки и опрема, кој бара тие да бидат признаени според нивната историска набавна вредност намалена за соодветната акумулирана депрецијација или пак како дозволен алтернативен период, според нивната објективна вредност утврдена врз основа на проценка од страна на независни професионални проценители. Било какви корекции кои би биле неопходни да бидат направени заради усогласување со барањата на сметководствената рамка погоре описана, би можеле да имаат материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2020.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

- Како што е понатаму објавено во Белешката 6 кон придржните консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2020 година инвестициите во тек и дадените аванси изнесуваат 2.219.891 илјади денари. Врз основа на спроведените процедури, констатирајме дека на датумот на известување дел од инвестициите во тек се веќе ставени во употреба и генерираат приходи за Друштвото, без притоа да бидат признаени соодветните расходи кои треба да се спротивстават на овие приходи. Истите не се соодветно рекласифицирани и признаени во ставките на недвижностите, постројките и опремата, односно за нив не е пресметан и признаен трошок за депрецијација во претходните периоди како и за тековната 2020 година, кој износ би можел да има материјално значајно влијание врз консолидираните финансиски извештаи на Групата за годината која заврши на 31 декември 2020 година.
 - Врз основа на спроведените процедури констатирајме дека на датумот на известување 31 декември 2020 година, Групата нема извршено усогласување на регистарот на основни средства и сметководствената евидентија на недвижностите (земјишта и градежни објекти) со податоците според имотните листови од Катастарот на недвижности. Како резултат на тоа, не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на комплетноста и точноста како и правата и обврските на евидентираните недвижности на Групата со состојба на 31 декември 2020 година.
2. Како што е објавено во Белешката 10 кон придржните консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2020 година залихите изнесуваат 57.087 илјади денари. Ние не присуствувајме на пописот на залихите на Групата на наведениот датум бидејќи тој му претходеше на датумот кога бевме ангажирани за ревизори на Групата. Ние не бевме во состојба, со примена на други ревизорски процедури, да стекнеме разумно уверување во однос на количините и вредноста на залихите со состојба на 31 декември 2020 година. Било какви корекции кои би биле потребни, доколку бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираниот износ на залихите со состојба на 31 декември 2020 година, би можеле да имаат материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2020.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

3. Како што е објавено во Белешката 11 кон придржните консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2020 година побарувањата од купувачи изнесуваат 1.107.625 илјади денари, нето од резервацијата поради нивно обезвреднување во износ од 128.524 илјади денари. Врз основа на спроведените испитувања, утврдивме дека за значаен дел од овие побарувања во износ од 210.853 илјади денари постои значителен ризик од ненаплатливост поради нивната застареност. Групата не изврши проценка на наплатливоста на овие побарувања согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешката 2.9 и понатаму во Белешката 2.11 кон придржните консолидирани финансиски извештаи ниту пак призна било какво резервирање поради нивно обезвреднување. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не бевме во состојба да направиме сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна дополнителна резервација поради обезвреднување на овие побарувања која би можела да има материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2020.
4. Како што е објавено во Белешката 2.19 кон придржните консолидирани финансиски извештаи Групата исплаќа на вработените посебна минимална сума за отпремнина при пензионирањето, согласно соодветните домашни законски одредби. На 31 декември 2020 година Групата нема пресметано и признаено во консолидираните финансиски извештаи резервирање за правата на вработените за отпремнини и јубилејни награди. Поради недостаток на доволно соодветни податоци и информации не бевме во состојба да направиме сопствена проценка на потребните резервации описаны погоре, кои би можеле да имаат материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2020.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

5. Како што е објавено во Белешка 25 кон консолидираните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2020 година, судските постапки покренати против Групата изнесуваат вкупно 269.301 илјади денари и за кои спорови не е признаена соодветна резервација од потенцијални загуби. Истата би можела да има материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2020. Според проценките на Раководството, и покрај постоењето на ризик од потенцијални загуби од овие судски спорови, не е можно, со разумна сигурност, да биде утврдена и признаена соодветна резервација, поради фактот што судските спорови се незавршени односно не се донесени правосилни судски одлуки, како и минатата пракса за голема неизвесност во исходот од споровите.
6. Освен тоа, до датумот на нашиот Извештај, нам не ни беа доставени доволно соодветни податоци и информации во однос на воспоставените хипотеки и други оптоварувања врз материјалните и други средства на Групата. Соодветно не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на комплетноста и точноста на објавувањата направени во Белешката 25 кон придржните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2020.
7. Врз основа на спроведените ревизорски процедури идентификувавме дека со состојба на и за годината што заврши со 31 декември 2020 година, побарувањата од купувачи и обврски кон добавувачи вклучуваат неелиминирани интергрупациски побарувања и обврски во износ од 7.282 илјади денари. Покрај тоа, приходите и расходите за годината вклучуваат неелиминирани интергрупациски трансакции во износ од 56.030 илјади денари. Следствено на тоа, побарувањата од купувачи и обврски кон добавувачи како и приходите и расходите се преценети за горенаведените износи во консолидираните финансиски извештаи, додека нема ефект на финансискиот резултат за годината.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење со резерв

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основа за мислење со резерв“, придружните консолидирани финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на ден 31 декември 2020 година, како и резултатот од нејзиното работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласок врз прашање

Како што е објавено во Белешка 25 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, согласно склучените договори за кредит со Европската Банка за Обнова и Развој („ЕБОР“), Друштвото има превземено обврска, во текот на целиот период на отплата на долгот, да одржи соодветни финансиски показатели за Покриеност на отплатата на долг, повисок од 1.2 и Коефициент на финансиски долг/ EBITDA понизок од 4. Со состојба на 31 декември 2020 горенаведените показатели изнесуваат 0.57 односно 16.04 соодветно.

Исто така, согласно склучениот договор за кредит со Меѓународната Банка за Обнова и Развој („МБОР“), Друштвото е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да го одржи показателот за Нето приходи за годината, повисоко за 1.5 од проценетите максимални барања за сервисирање на долгот за наредната фискална година. Со состојба на 31 декември 2020 наведениот показател изнесува 0.45.

Нашето мислење не е модификувано во однос на горното прашање.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Извештај за други правни и регулататорни барања

Раководството на Групата е исто така одговорно за изготвување на консолидиран годишен извештај за работењето на Групата за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидирани консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020.

А&БА Груп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Бојан Петрески

15 април 2021 година



Управител

Бојан Петрески

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2020
Во илјади денари

	Белешка	2020	2019
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	7.855.340	7.784.984
Нематеријални средства	7	50.901	36.034
Финансиски средства расположливи за продажба	8	6.909	6.909
		7.913.150	7.827.927
Тековни средства			
Залихи	10	57.087	53.066
Финансиски побарувања	9	35.931	33.108
Побарување за данок на добивка		35.969	19.485
Побарувања од купувачи и останати побарувања	11	1.171.112	854.770
Парични средства и парични еквиваленти	12	1.559.173	1.908.229
		2.859.272	2.868.658
Вкупно средства		10.772.422	10.696.585
Капитал и обврски			
Капитал	13		
Акционерски капитал		3.059.393	3.059.393
Резерви		3.220.053	2.769.724
Останат капитал		296.913	296.913
Нераспределена добивка		284.877	1.080.765
		6.861.236	7.206.795
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски по кредити	14	1.787.475	1.704.113
Разграничени приходи од донации	15	738.270	577.387
		2.525.745	2.281.500
Тековни обврски			
Обврски по кредити	14	344.532	287.838
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	16	1.040.290	919.934
Обврски за данок на добивка		619	518
		1.385.441	1.208.290
Вкупно обврски		3.911.186	3.489.790
Вкупно капитал и обврски		10.772.422	10.696.585

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Групата на ден 15 март 2021 година и потпишани во негово име од:

Г-дин Кушtrim Рамадани
Генерален директор



М-р Љупчо Зиков
Директор,
Сектор за финансиски работи

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2020
Во илјади денари

	Белешка	2020	2019
Приходи од продадена електрична енергија	17	5.903.701	5.766.745
Останати оперативни приходи	18	46.824	152.851
		5.950.525	5.919.596
Намалено за:			
Набавна вредност на продадена електрична енергија	19	(2.554.482)	(2.296.556)
Производствени и системски загуби на елек. енергија		(2.028.110)	(1.413.484)
Потрошени материјали	20	(59.482)	(52.226)
Трошоци за вработени	21	(548.107)	(452.395)
Амортизација и депрецијација	6,7	(451.831)	(425.636)
Останати оперативни расходи	22	(635.906)	(788.000)
Оперативна (загуба) / добивка		(327.393)	491.299
Приходи од финансирање	23	21.588	20.504
(Расходи) од финансирање	23	(38.703)	(26.617)
(Расходи) од финансирање, нето		(17.115)	(6.113)
(Загуба) / Добивка пред оданочување		(344.508)	485.186
Данок на добивка	24	(1.051)	(34.857)
(Загуба) / Добивка за финансиската година		(345.559)	450.329
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		(345.559)	450.329
(Загуба)/Добивка расположлива за сопствениците на Групата		-	-
Вкупна сеопфатна (загуба) / добивка расположлива за сопствениците на Групата		(345.559)	450.329

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2020
Во илјади денари

	Акционерски капитал	Резерви	Останат капитал	Нераспределена добивка	Вкупно
На 01 јануари 2020 година	3.059.393	2.769.724	296.913	1.080.765	7.206.795
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Издвојување за законска резерва	-	22.517	-	(22.517)	-
Издвојување на рез. за инвест.	-	427.812	-	(427.812)	-
Вк. транс. со сопствениците	-	450.329	-	(450.329)	-
(Загуба) за годината	-	-	-	(345.559)	(345.559)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>				(345.559)	(345.559)
На 31 декември 2020 година	3.059.393	3.220.053	296.913	284.877	6.861.236
На 01 јануари 2019 година	3.059.393	2.375.306	296.913	1.024.854	6.756.466
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Издвојување за законска резерва	-	19.721	-	(19.721)	-
Издвојување на рез. за инвест.	-	374.697	-	(374.697)	-
Вк. транс. со сопствениците	-	394.418	-	(394.418)	-
Добивка за годината	-	-	-	450.329	450.329
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>				450.329	450.329
На 31 декември 2019 година	3.059.393	2.769.724	296.913	1.080.765	7.206.795

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2020
Во илјади денари

	Белешка	2020	2019
Оперативни активности			
(Загуба) / Добивка пред оданочување		(344.508)	485.186
<u>Усогласување за:</u>			
Депрецијација на недвижности, постројки и опрема	6	446.054	423.225
Амортизација на нематеријални средства	7	5.777	2.411
Приходи од амортизација на донацији	15, 18	(17.811)	(17.811)
Приходи од ослободување на исправка на вредност	18	(8.119)	-
Капитална добивка од непаричен влог	18	-	(25.126)
Приходи од донирани средства	18	-	(8.570)
Примени с-ва без надомест	18	(936)	-
Кусок	22	66	-
Вредносно усогласување на залихата		11	257
Приходи од камати по дадени позајмици	23	(2.723)	(5.208)
Приходи од камати	23	(9.815)	(7.645)
Расходи по камати	23	25.563	18.995
Добивка пред промени во обртни средства		93.559	865.714
<i>Промени во обртните средства:</i>			
Залихи		(4.032)	(442)
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(308.323)	25.096
Обврски кон добавувачи и останати обврски		117.483	180.516
Оперативна добивка по промени во обртните средства		(101.313)	1.070.884
(Платени) камати		(25.563)	(18.995)
Приливи од камати		9.815	7.645
(Платен) данок од добивка		(14.561)	(21.591)
Нето парични текови од оперативни активности		(131.622)	1.037.943
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(357.490)	(654.320)
Наплата/дадени позајмици на нефинансиски друштва		-	100
Нето парични текови од инвестициони активности		(357.490)	(654.220)
Финансиски активности			
Приливи на кредити		423.159	372.371
(Отплата на) кредити		(283.103)	(266.563)
Нето парични текови од финансиски активности		140.056	105.808
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти		(349.056)	489.531
Парични средства и еквиваленти на почетокот		1.908.229	1.418.698
Парични средства и еквиваленти на крајот	12	1.559.173	1.908.229

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Оператор на електропреносниот систем на Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје или скратено АД Мепсо, Скопје (во понатамошниот текст „Матичното Друштво“) е основано како акционерско друштво во државна сопственост со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е ул. „Максим Горки“ бр 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Матичното Друштво е едно од правните следбеници на АД Електростопанство на Република Македонија (во понатамошниот текст „ЕСМ“) и е основано во согласност со Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија, акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија во државна сопственост. Матичното Друштво започна со своите деловни активности на 1 јануари 2005 година. Основна дејност на Матичното Друштво е пренос на електрична енергија, управување со електроенергетскиот систем на Република Северна Македонија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија во земјата.

Со измените во Законот за енергетика, почнувајќи од 05 септември 2008 година, Матичното Друштво ја изгуби функцијата за снабдување на големите потрошувачи со енергија, бидејќи таа функција и лиценца премина на производствената компанија ЕЛЕМ АД Скопје. Матичното Друштво се дефинира како оператор на преносниот систем и врши пренос на електрична енергија.

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното друштво и неговата подружница која е под негова контрола. Контролата на Матичното друштво врз неговата подружница се остварува преку способноста Матичното друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

На 31 декември 2020 и 2019 година, вложувањето во подружници е како што следи:

	% на учество	Земја на основање	Валута	2020	2019
МЕМО ДООЕЛ Скопје	100%	PCM	МКД	142.288	142.288

Со состојба на 31 декември 2020 година вложувањето во износ од 142.288 илјади денари се однесува на вложувањето во друштвото МЕМО ДООЕЛ Скопје – македонски оператор на пазар на електрична енергија Скопје, со основна дејност 84.13 Управување и давање помош за поуспешно деловно работење. Друштвото е основано на 31 август 2018 година со одлука на УО согласно член 237 точка 9 од Законот за енергетика (Службен весник на РСМ бр.96/2018 година).

Заклучно со 31 декември 2020 година Групата има 682 вработени (31 декември 2019: 670 вработени).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/2004 ... 120/2018) и Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РСМ“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 20 декември 2010 година и бр. 107 од 10 август 2011 година). Овој Правилник го содржи консолидираниот текст на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), вклучувајќи ги и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Толкувањата заедно со нивните придружни документи како што се издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени според историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално описаны во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари („МКД“ или „денар“), кој е функционална и известувачка валута на Групата. Освен каде што е поинаку наведено, тековните и споредбените податоци прикажани во овие консолидирани финансиски извештаи се изразени во илјади денари. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.2. Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Учество во заеднички вложувања

Финансиските извештаи на друштва (заеднички вложувања) чија финансиска и деловна политика е контролирана заеднички од Групата и други друштва независни од Групата, во консолидираните финансиски извештаи се презентирани со примена на пропорционалната метода за консолидација. Уделот на Групата во средствата, обврските, приходите и расходите на заедничките вложувања е презентиран линија по линија во консолидираните финансиски извештаи.

Заедничката контрола се остварува кога финансиските и деловни политики на заедничките вложувања бараат едногласна согласност од страните кои ја делат контролата - Матичното друштво и АД Електрани на Македонија.

2.3. Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се исказани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се исказани во илјади денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од деноминирањето на износите во странска валута, се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2020	31 декември 2019
1 ЕУР	61,6940 денари	61,4950 денари
1 USD	50,2353 денари	53,6887 денари
1 GBP	68,3136 денари	68,1234 денари
1 ЦХФ	56,8242 денари	56,5593 денари

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.4. Недвижности, постројки и опрема

Признавање и мерење

Недвижностите, постројките и опремата набавени пред 01 јануари 2005 година се исказани според претпоставена набавна вредност, намалена за акумулираната депрецијација. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана вредност утврдена со примена на официјално објавени коефициенти од страна на Државниот завод за статистика во периодот пред 01 јануари 2005 година.

Недвижностите, постројките и опремата набавени по 01 јануари 2005 година се исказани според набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Трошоците за средства изградени во сопствена режија ги вклучуваат трошоците за материјали и директна работна сила, како и останатите трошоци настанати за нивно доведување до употребна состојба и трошоците за нивно демонтирање и отстранување од локацијата на која се поставени. Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите, постројките и опремата.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од средство од недвижностите, постројките и опремата се признаваат во сегашната вредност на тоа средство доколку е веројатно дека Групата ќе има идни економски користи од тој дел и доколку неговата вредност може да се измери веродостојно. Сите останати издатоци за секојдневно одржување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка во моментот на настанување.

Депрецијација

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува правопропорционално, со цел, да се распределат набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Згради	33-40 години
Мебел и опрема	4-20 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средствот е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Ревалоризација

Недвижностите, постројките и опремата беа ревалоризирани во годините пред 01 јануари 2005 година на крајот на секоја година со примена на официјално објавени статистички коефициенти на растежот на цените на индустриските производи на набавната или ревалоризираната вредност како и на акумулираната исправка на вредноста. Ефектот на ревалоризацијата се признаваше како ревалоризациска резерва во рамките на капиталот.

2.5. Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Групата и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирали користејќи правопропорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирали користејќи правопропорционална метода во текот на период од пет години.

2.6. Обезвреднување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина. Со состојба на 31 декември 2020 година, не постојат индикатори за намалување на вредноста како резултат на оштетување (економско, техничко-технолошко, пазарно и сл.) на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства.

2.7. Вложувања во подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.8. Финансиски средства

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се јавуваат кога Групата одобрува пари или услуги директно на комитенти без намера за размена на побарувањето. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите.

Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици, како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукутации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Групата нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Групата има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Групата продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Групата нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Иницијално признавање и депризнање

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Групата се обврзува да го купи или продаде средството. Кредитите и побарувањата се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственост.

Последователно мерење

По почетното признавање, Групата ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби и расположливите за продажба финансиски средства, по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на Извештајот за финансиска состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Групата ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подгответи страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената.

Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани до доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат. Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од обезвреднување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите. При продажба или обезвреднување на финансиските средства расположливи-запродажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

2.9. Обезвреднување на финансиски средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се обезвреднети само доколку постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основа на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековните добивки и загуби.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради обезвреднување во тековните добивки или загуби, загубата поради обезвреднување се анулира преку добивки или загуби. Загубата поради обезвреднување на сопственичките вложувања, призната во тековните добивки или загуби, последователно не се анулира, а секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.10. Залихи

Залихите се вреднуваат по пониската помеѓу набавната и нето реализацијоната вредност. Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.

2.11. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради обезвреднување. Резервирање поради обезвреднување се пресметува кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање, како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се обезвреднети.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековниот Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отписаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатната добивка.

2.12. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на набавка.

2.13. Капитал, резерви и плаќања за дивиденди

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се вклучуваат во акционерскиот капитал.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Капитал, резерви и плаќања за дивиденди (продолжува)

(а) Резерви

Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределба на акумулирани добивки согласно законската регулатива и одлуките на Групата, ревалоризациони резерви, создадени од ревалоризацијата на основните средства во минати години и останат капитал создадени со поделбата на АД Електростопанство на Република Македонија и формирањето на АД МЕПСО Скопје, како и останати резерви по одлука на Раководството на Групата.

(б) Акумулирани добивки/(загуби)

Акумулираните добивки/(загуби) ги вклучуваат тековните како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

(г) Дивиденди на обични акции

Дивидендите на обичните акции се признаваат како обврски во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Групата.

2.14. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакционите трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување. Позајмиците се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Тие се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.15. Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Групата како закупец

Финансискиот наем кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и користите поврзани за сопственост на предметот на наем се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по реална вредност на возилото/опремата кое е предмет на наем или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните плаќања за наем. Плаќањата за наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на обврските за наем со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Средствата предмет на наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот век на средството или според периодот на наем, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на периодот на наем, во кој случај депрецијацијата ќе биде пресметана во согласност со МСС 16 Недвижности, Постројки и Опрема и МСС 38 Нематеријални средства.

Плаќањата на оперативниот наем се признаваат како трошок во добивки или загуби по праволиниска метода во текот на периодот на наем. Однапред платените наемници се признаваат како одложени расходи.

2.16. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подгответи за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во тековните добивки или загуби во периодот во кој настанале.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.17. Тековен и одложен даночен расход

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и на помалку исказани приходи.

Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат во сеопфатната добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во останата сеопфатна добивка.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат времени разлики на овие датуми.

2.18. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се исказани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.19. Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените и јубилејни награди

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето, како и јубилејни награди. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање и за јубилејни награди на вработените, бидејќи смета дека овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.20. Резервирања

Резервирањата се признаваат во Извештајот за финансиската состојба кога Групата има сегашна законска или изведена обврска за која е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за обврската.

2.21. Признавање на приходи и расходи

Продажби

Приходот од продажби се мери по објективна вредност на примените средства или побарувања. Приходот се признава кога значителните ризици и полезности од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значителни неизвесности околу наплатата.

Донации

Приходите од донацији почетно се признаваат како одложени приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Групата ќе ги исполнi условите поврзани со давањето на донацијата. Донациите кои претставуваат надомест на трошоци кои ги направило Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа во периодот во кој трошоците се признаени. Донациите кои претставуваат надомест за набавна вредност на средства на Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Приходи од финансирање

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од камати и позитивни курсни разлики. Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат, земајќи го во предвид ефективниот принос на средството.

Расходи од финансирање

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата за позајмици, расходи од казнени камати и негативни курсни разлики. Трошоците за позајмување кои директно се однесуваат на набавката, изградбата или производството на средство кое се квалификува како капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство. Приходот заработен од повремени инвестирања на специфичните трошоци за позајмување, кои треба да се искористат за средството кое се квалификува, се намалува од трошоците за позајмување кои се квалификуваат за капитализација. Останатите трошоци за позајмување се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

2.22. Потенцијални и преземени средства и обврски

Не се евидентирани потенцијални и преземени обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, потенцијални средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.23. Известување по оперативни сегменти

Деловни сегменти

Деловните активности на Групата во целост се однесуваат на еден оперативен сегмент - пренос на електрична енергија.

Географски сегменти

Деловните активности на Групата се вршат на територијата на Република Северна Македонија и Европа.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.24. Трансакции со поврзани страни

Поврзани страни се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани страни се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.25. Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Групата на датумот на известувањето (корективни настани) се рефлектирали во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2020****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ****3.1. Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик, ликвидносен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во илјади денари):

	2020	2019
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба	6.909	6.909
Финансиски побарувања	35.931	33.108
Побарувања од купувачи и останати побарувања	1.118.992	757.031
Парични средства и еквиваленти	1.559.173	1.908.229
	2.721.005	2.705.277

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани воrenomирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на финансиските побарувања и на портфолиото на побарувањата од купувачи се обелоденети во Белешките 9 и 11.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.3. Пазарен ризик

Ризик од курсни разлики

Ризикот од курсни разлики претставува ризик од неповолна флуктуација на курсевите на странските валути. Групата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од обврските по кредити, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Според ова, Групата е изложена на можните флуктуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Групата не користи инструменти за заштита од овој ризик.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

	(000 МКД)	
	2020	2019
Средства		
ЕУР	1.368.146	1.418.232
УСД	1.957	2.478
ГБП	258	272
ЦХФ	10	10
Обврски		
ЕУР	2.138.710	1.999.253

Анализа на сензитивноста на странски валути

	(000 МКД)	
	2020	2019
	Нето износ	
ЕУР	(770.564)	(7.706)
ГБП	258	3
ЦХФ	10	-
	Нето износ	
УСД	1.957	98
Добивка / (Загуба)	(768.339)	(7.605)

	(000 МКД)	
	2019	2018
	Нето износ	
ЕУР	(581.021)	(5.810)
ГБП	272	3
ЦХФ	10	-
	Нето износ	
УСД	2.478	124
Добивка / (Загуба)	(578.261)	(5.683)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% и 5%. Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% и 5%.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

Ризик од каматни стапки

Групата е изложена на ефектите на флукутациите на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и готовински текови. Следната табела ја прикажува изложеноста на Групата на каматен ризик (во илјади денари):

	2020	2019
Финансиски средства		
<i>Некаматоносни</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	6.909	6.909
Побарувања од купувачи и останати побарувања	1.118.992	757.031
<i>Парични средства и парични еквиваленти</i>	58	55
	1.125.959	763.995
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и парични еквиваленти	1.559.115	1.908.174
	1.559.115	1.908.174
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Финансиски побарувања	35.931	33.108
	35.931	33.108
	2.721.005	2.705.277
Финансиски обврски		
<i>Некаматоносни</i>		
Обврски кон добавувачи и останати обврски	788.237	812.611
Обврски по камати за кредити	1.490	1.177
	789.727	813.788
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Обврски по кредити	2.130.517	1.990.774
	2.130.517	1.990.774
	2.920.244	2.804.562
Анализа на сензитивноста на каматни стапки		
	2020	
Со променлива каматна стапка	Нето износ (571.402)	(11.428) 11.428
	2019	
Со променлива каматна стапка	Нето износ (82.600)	2% -2% (1.652) 1.652

Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2020****Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****3.4. Ризик од ликвидност**

Внимателно управување со ризикот од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата. Табелите се подгответи врз основа на недисконтирани готовински текови на финансиските обврски (во илјади денари)

	31 декември 2020			
	Тековни	Нетековни	Подоцна	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	од 5 години
Обврски по кредити	344.532	383.175	784.432	619.868
Обврски кон добавувачи и останати обврски	788.237	-	-	-
	1.132.769	383.175	784.432	619.868

	31 декември 2019			
	Тековни	Нетековни	Подоцна	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	од 5 години
Обврски по кредити	287.838	284.140	649.684	770.289
Обврски кон добавувачи и останати обврски	812.611	-	-	-
	1.100.449	284.140	649.684	770.289

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат обврските по кредити обелоденети во Белешка 14 и капитал, кој се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви, останат капитал и акумулирана добивка.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2020****Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****Ризик при управување со капитал (продолжува)**

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање како однос на обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2020	2019
Обврски по кредити	2.132.007	1.991.951
Вкупен капитал	6.861.236	7.206.795
	0,31	0,28

3.6. Процена на објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови односно помеѓу странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се базира на проценката од страна на Раководството зависно од видот на средствата и обврските.

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што сл:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади денари):

2020 Средства	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Вложувања во ХВ на странски друштва	-	-	6.909	6.909
 2019 Средства	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Вложувања во ХВ на странски друштва	-	-	6.909	6.909

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2020****Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност**

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу (во илјади денари):

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2020	2019	2020	2019
Средства				
Финансиски побарувања	35.931	33.108	35.931	33.108
Побарувања од купувачи и останати побарувања	1.118.992	757.031	1.118.992	757.031
Парични средства и парични еквиваленти	1.559.173	1.908.229	1.559.173	1.908.229
Вкупни средства	2.714.096	2.698.368	2.714.096	2.698.368
Обврски				
Обврски по кредити	2.132.007	1.991.951	2.132.007	1.991.951
Обврски кон добавувачи и останати обврски	788.237	812.611	788.237	812.611
Вкупни обврски	2.920.244	2.804.562	2.920.244	2.804.562

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски кон добавувачи и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските по кредити е приближна на нивната објективна вредност поради променливите каматни стапки и нивните промени согласно пазарните услови. Сметководствената вредност на обврските спрема добавувачите соодветствува на нивната објективна вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Групата, описани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придржните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2020 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешките 6 и 7. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Обезвреднување кај нефинансиски средства

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Обезвреднување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Групата пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмирят своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради обезвреднување кои се досега признати.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2020****Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****Значајни смеководствени проценки (продолжува)****Залихи**

Залихите се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализацијоната вредност. При проценката на нето реализацијоната вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин (во илјади денари):

	2020	2019
Средства		
<i>Кредити и побарувања</i>		
Финансиски побарувања	35.931	33.108
Побарувања од купувачи и останати побарувања	1.118.992	757.031
Парични средства и парични еквиваленти	1.559.173	1.908.229
	2.714.096	2.698.368
<i>Финансиски средства расположливи за продажба</i>		
Вложувања во хартии од вредност на странски друштва	6.909	6.909
	6.909	6.909
	2.721.005	2.705.277
Обврски		
<i>Останати финансиски обврски по аморт. наб.вредност</i>		
Обврски по кредити	2.132.007	1.991.951
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	788.237	812.611
	2.920.244	2.804.562

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Аванси и инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 01 јануари 2019	17.328	10.008.294	5.510.500	1.950.004	17.486.126
Набавки во текот на годината	38	142	207.692	446.448	654.320
Опрема по проценета вредност	-	-	26.545	-	26.545
Примени средства по основ на донација	1.225	2.260	6.388	25.728	35.601
Непаричен влог-вложувања во подружници	-	-	(43.455)	-	(43.455)
Пренос од инвестиции во тек	-	8.113	-	(8.113)	-
Пренос во нематеријални средства	-	-	-	(32.320)	(32.320)
На 31 декември 2019	18.591	10.018.809	5.707.670	2.381.747	18.126.817
На 01 јануари 2020	18.591	10.018.809	5.707.670	2.381.747	18.126.817
Набавки во текот на годината	483	-	98.277	258.730	357.490
Примени средства по основ на донација	-	-	-	178.694	178.694
Примени с-ва без надомест/прих. од награди	-	-	936	-	936
Пренос од инвестиции во тек	-	328.035	250.601	(578.636)	-
Пренос во нематеријални средства	-	-	-	(20.644)	(20.644)
Отуѓување и расходување	-	-	(91)	-	(91)
На 31 декември 2020	19.074	10.346.844	6.057.393	2.219.891	18.643.202
Акумулирана депрецијација					
На 01 јануари 2019	-	5.981.718	3.977.623	-	9.959.341
Депрецијација за годината	-	204.149	201.265	-	405.414
Депрецијација од донирани средства	-	-	17.811	-	17.811
Примени средства по основ на донација	-	1.090	213	-	1.303
Непаричен влог-вложувања во подружници	-	-	(42.036)	-	(42.036)
На 31 декември 2019	-	6.186.957	4.154.876	-	10.341.833
На 01 јануари 2020	-	6.186.957	4.154.876	-	10.341.833
Депрецијација за годината	-	203.150	225.093	-	428.243
Депрецијација од донирани средства	-	-	17.811	-	17.811
Отуѓување и расходување	-	-	(25)	-	(25)
На 31 декември 2020	-	6.390.107	4.397.755	-	10.787.862
Нето евидентирана вредност					
На 01 јануари 2019	17.328	4.026.576	1.532.877	1.950.004	7.526.785
На 31 декември 2019	18.591	3.831.852	1.552.794	2.381.747	7.784.984
На 31 декември 2020	19.074	3.956.737	1.659.638	2.219.891	7.855.340

Донирани средства

Трошокот за депрецијација на недвижностите, постројките и опремата набавени од донирани средства изнесува 17.811 илјади денари (2019: 17.811 илјади денари) (Белешка 15 и 18).

Во текот на 2020 Групата примила средства по основ на донација во износ од 178.694 кои се признаени во донацији (Белешка 15). Во текот на 2019 Групата примила средства по основ на донација во нето износ од 34.298 илјади денари, од кои 8.570 илјади денари се признаени во останати оперативни приходи (Белешка 18), додека 25.728 илјади денари се признаени во донацији (Белешка 15).

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, Групата нема хипотеки и останати оптоварувања врз своите недвижности, постројки и опрема.

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Ограничување на сопственоста

Со состојба на 31 декември 2020 година, Групата поседува документација (имотни листови, поседовни листови, одобрение за градење, градежнотехничка документација, елaborати за експропријација, одобрение за употреба...) за дел од недвижностите со кои располага. За останатите недвижности, Групата поседува евидентни листови за линиски инфраструктурни објекти, согласно Законот за Катастар на Недвижности и за истите во тек се постапки за утврдување на соодветниот статус за предметните недвижности.

Инвестиции во тек и дадени аванси

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 инвестициите во тек и дадените аванси вклучуваат (во илјади денари):

	2020	2019
Дадени аванси за основни средства	296.608	130.621
	296.608	130.621
Инвестиции во тек		
Далновод 110 КВ Вруток – Тетово	18.800	172.199
400 кв ДВ и ТС БТ-МК.АЛБ.Граница	78.545	46.134
110 КВ ДВ ТС Скопје 1 – Куманово 1	-	81.752
Далновод Штип-Македонско Бугарска Граница и Трафостаница 400/100 КВ Штип	30.628	30.628
Рехабилитација на Далековод 400/100 кв - Битола 2	96.217	96.217
АББ ПАКЕТ 1; ЛОТ1 и ЛОТ 2	73.183	73.183
Далновод 110КВ ХЕЦ Света Петка-ТС СКЗ Козјак	-	71.491
ЕИБ Трафостаница Скопје 5, Петровец, Драчево и други	861	40.565
Пакет 3 Лот 1: Рехабилитација на ТС 220/110 - Скопје 1	-	76.369
Компонента 1 ЛОТ 2 високонапонска опрема 44114	96.580	96.580
Консултантски дог. 02-7055 заем ЕБОР 44114	38.163	38.163
Далновод 400КБ Битола - Грчка Граница	12.215	12.215
Консултантски услуги ГРАНТ 02-3933	70.130	70.130
Раздвојување од дистрибуција ДВ Скопје1 –Куманово 1	-	25.230
Приклучок 2x100 ДВ Света Петка	-	21.628
Компјутерски деловен информационен систем БИС	-	20.644
Коленко ЕБОР 27768	5.843	5.843
Реконструкција на административна зграда – Дирекција Мепсо	547.058	547.058
Светска Банка МБОР Трафостаница Скопје 5	5.178	5.178
IFB SACS/12	-	40.759
Supply and Installation of Extension of a supervisory control and data acquisition system (SCADA) дог.02-5077	204.393	185.281
Рехабилитација на трафостаница Валандово	35.961	34.071
Рехабилитација на трафостаница СК 4	233.116	142.074
Реконструкција 110 КВ Штип – Овче поле	2.397	1.158
Релејна заштита за трафостаници	31.374	26.180
Реконструкција на 110 КВ ДВ Битола-Прилеп	5.540	3.735
Реконструкција на 110 КВ ДВ Велес-Овче поле	8.669	5.087
Реконструкција на 110 КВ ДВ СК 4 - Велес	5.257	3.453
Реконструкција на ТС Битола 2	38.604	26.088
Рехабилитација на ТС Осломеј	29.869	26.572
Ревитализација ТС Прилеп 1 надзор, управув.	54.700	22.057
Останато	200.002	203.404
	1.923.283	2.251.126
Вкупно инвестиции во тек и дадени аванси	2.219.891	2.381.747

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 01 јануари 2019	74.764	-	74.764
Пренос од недвижности, постројки и опрема	-	32.320	32.320
Непаричен влог-вложувања во подружници	(7.980)	-	(7.980)
На 31 декември 2019	66.784	32.320	99.104
На 01 јануари 2020	66.784	32.320	99.104
Пренос од инвестиции во тек	20.644	-	20.644
На 31 декември 2020	87.428	32.320	119.748
Акумулирана амортизација			
На 01 јануари 2019	68.639	-	68.639
Амортизација за годината	2.411	-	2.411
Непаричен влог-вложувања во подружници	(7.980)	-	(7.980)
На 31 декември 2019	63.070	-	63.070
На 01 јануари 2020	63.070	-	63.070
Амортизација за годината	5.777	-	5.777
На 31 декември 2020	68.847	-	68.847
Нето евидентирана вредност			
На 01 јануари 2019	6.125	-	6.125
На 31 декември 2019	3.714	32.320	36.034
На 31 декември 2020	18.581	32.320	50.901

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, Групата нема оптоварувања врз своите нематеријални средства.

8. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2020	2019
Вложувања во некотирани акции на странски правни лица	6.909	6.909
	6.909	6.909

9. ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

	2020	2019
Краткорочни финансиски побарувања		
Дадени позајмици на правни лица во земјата	38.800	38.800
Побарувања по камати за дадени позајмици	19.752	17.029
Намалено за резервирање	(22.621)	(22.721)
	35.931	33.108

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Финансиски побарувања (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, финансиските побарувања се како што следи:

Примател	Оригинална валута на заемот (МКД)	Услови на отплата	Доспевање	Вид на каматна стапка	Каматна стапка		2020	2019
					2020	2019		
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	30.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	07.03.2014	фиксна	6% год.	10.800	10.800	15.723
						15.723	14.590	26.523
Намалено за резервирање						(22.621)	(22.721)	3.902
								2.669
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	10.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	31.12.2021	фиксна	6% год.	10.000	10.000	1.810
						1.810	1.210	11.810
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	11.500.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	01.07.2021	фиксна	6% год.	11.500	11.500	1.388
						1.388	698	12.888
11 Октомври Еурокомпозит АД Прилеп Побарувања за камата	1.500.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	04.05.2019	фиксна	6% год.	1.500	1.500	90
						90	90	1.590
11 Октомври Еурокомпозит АД Прилеп Побарувања за камата	5.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	11.06.2021	фиксна	6% год.	5.000	5.000	741
						741	441	5.741
Намалено за: резервирање поради обезвреднување						(22.621)	(22.721)	35.931
								33.108

Во текот на 2020 година Групата оствари приходи по основ на камати од дадените позајмици во вкупен износ од 2.723 илјади денари (2019: 5.208 илјади денари) (Белешка 23).

Старосната структура на финансиските побарувања со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следи:

	2020	2019
Недоспеани побарувања	29.223	14.417
Доспеани неоштетени	-	10.000
До 2 месеци	-	5.000
Од 2 - 6 месеци	-	3.691
Од 6 - 12 месеци	6.708	-
Над 1 година	22.621	22.721
Поединечно оштетени	58.552	55.829
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	(22.621)	(22.721)
	35.931	33.108

АД МЕПСО, Скопје и подружници

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Финансиски побарувања (продолжува)

Движењето на сметката на резервирањата од обезвреднување на финансиските побарувања во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

	2020	2019
На 01 јануари	22.721	22.721
Ослободување на исправка на вредност на дадени поз. (Бел. 18)	(100)	-
На 31 декември	22.621	22.721

10. ЗАЛИХИ

	2020	2019
Резервни делови	36.820	36.825
Сировини и материјали	15.811	14.480
Ситен инвентар	4.456	1.761
	57.087	53.066

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2020	2019
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	794.063	856.970
Странски купувачи	67.328	53.096
	861.391	910.066
Намалено за: резервирања за оштетувања	(128.524)	(158.138)
	732.867	751.928
Останати тековни побарувања		
Однапред платени трошоци	38.770	3.072
Пресметани приходи кои не се фактурирани	385.816	4.819
Побарувања за данок на додадена вредност	10.715	92.182
Побарувања по дадени аванси	2.635	2.485
Побарувања од вработени	102	78
Останати побарувања	207	206
	438.245	102.842
Вкупно побарувања од купувачи и останати побарувања	1.171.112	854.770

АД МЕПСО, Скопје и подружници

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите и останатите побарувања со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следи:

	2020	2019
Недоспеани побарувања	952.361	589.179
Доспеани неоштетени		
До 2 месеци	4.558	43.351
Од 2 - 6 месеци	1.208	4.669
Од 6 - 12 месеци	2.132	76.026
Над 1 година	210.853	141.545
Поединечно оштетени	128.524	158.138
	1.299.636	1.012.908
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	(128.524)	(158.138)
	1.171.112	854.770

Резервирање поради обезвреднување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од обезвреднување на побарувањата од купувачи во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

	2020	2019
На 01 јануари	158.138	158.204
Корекција - бришење од сметководствена евиденција	(21.595)	-
Ослободување на исправка на вредност на поб. од куп. (Б. 18)	(8.019)	(66)
На 31 декември	128.524	158.138

Во текот на 2020 година, врз основа на судски пресуди Групата изврши корекција-бришење од сметководствена евиденција на побарувања од купувачи и соодветната исправка на претходно резервирали побарувања во вкупен износ од 21.595 илјади денари. Ефектот од солободувањето на исправката во износ од 8.019 илјади денари е прикажан во останати оперативни приходи (Белешка 18).

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2020	2019
Денарски сметки во банки	256.072	540.278
Девизни сметки во банки	1.303.043	1.367.896
Благајна	58	55
	1.559.173	1.908.229

13. КАПИТАЛ

Акционерски капитал

На 31 декември 2020 и 2019 година акционерскиот капитал на Групата се состои од 3.059.393 обични акции. Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија е сопственик на севкупниот акционерски капитал со номинална вредност од 1.000 денари по акција.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2020****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****Капитал (продолжува)**

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на Акционери за еквивалент од 1 акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

	Ревалориза-			
	Законски	цички	Останати	
	резерви	резерви	резерви	Вкупно
01 јануари 2020	276.026	60.903	2.432.795	2.769.724
Издвојување на резерви во текот на годината	22.517	-	427.812	450.329
31 декември 2020	298.543	60.903	2.860.607	3.220.053
01 јануари 2019	256.305	60.903	2.058.098	2.375.306
Издвојување на резерви во текот на годината	19.721	-	374.697	394.418
31 декември 2019	276.026	60.903	2.432.795	2.769.724

Законски резерви

Законските резерви се регулирани со одредбите на Законот за трговски друштва и се додека не се постигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи само за надоместување на загубата. Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на сопственикот, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговски друштва или статутот на Групата.

Ревалоризациски резерви

Ревалоризациските резерви се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива како резултат на ревалоризацијата на материјалните средства набавени пред 1 јануари 2005 година.

Останати резерви

Останатите резерви се создадени врз основа на одлука на раководните органи на Групата за резерви за инвестиции. Со состојба на 31 декември 2020 останатите резерви изнесуваат 2.860.607 илјади денари (2019: 2.432.795 илјади денари).

Останат капитал

Останатиот капитал во вкупен износ од 296.913 илјади денари (2019: 296.913 илјади денари) е настанат во процесот на трансформацијата на АД Електростопанство на Република Македонија. Начинот на организација и употреба на овој останат капитал ги утврдува Собранието на акционерите на Групата со посебен акт.

Нераспределена добивка

Износот на нераспределена добивка од 284.877 илјади денари (2019: 1.080.765 илјади денари) потекнува од акумулирана добивка за 2016 година на износ од 630.436 илјади денари и загуба од 345.559 илјади денари од тековната година.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**14. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ**

На 31 декември 2020 и 2019 година салдото на обврските по кредити се состои од:

Долгорочни позајмици со камата

Позајмувач	Оригинална валута на заемот (ЕУР)	Услови на отплата	Доспевање	Вид на каматна стапка	Каматна стапка	2020	2019
European Investment Bank (EIB) Заем број 22332	13.000.000	35 еднакви полугодишни рати	15/09/2009- 15/09/2026	Променлива	6 месечен Euribor +0.40% 6 месечен Libor+Libor Total Spread	244.719	295.131
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Заем број 4814	20.700.000	24 еднакви полугодишни рати	15/04/2011- 15/10/2022	Променлива	6 месечен Euribor +Variable Spread	197.827	297.478
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Заем број 80440	14.000.000	32 еднакви полугодишни рати	15/05/2017- 15/11/2032	Променлива	6 месечен Euribor +Variable Spread	616.788	666.039
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 44114	25.000.000	24 еднакви полугодишни рати	20/12/2016- 20/06/2028	Променлива	6 месечен Euribor +3%	951.460	626.658
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 46274	37.000.000	23 еднакви полугодишни рати	20/06/2019- 20/06/2030	Променлива	6 месечен Euribor +3%	119.723	105.468
Намалено за: тековна доспеаност						2.130.517	1.990.774
						(343.042)	(286.661)
						1.787.475	1.704.113

Краткорочни позајмици со камата и тековна доспеаност на долгорочни позајмици со камата

Тековна доспеаност на долгорочни каматоносни позајмици	343.042	286.661
Обврски по камати	1.490	1.177
	344.532	287.838

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, планот за отплата на обврските по кредити и камати е како што следи:

31 декември 2020	илјади Евра	илјади денари
Во рок од 12 месеци	5.585	344.532
Од 1 до 2 години	6.211	383.175
Од 2 до 5 години	12.715	784.432
Над 5 години	10.047	619.868
	34.558	2.132.007

31 декември 2019	илјади Евра	илјади денари
Во рок од 12 месеци	4.681	287.838
Од 1 до 2 години	4.621	284.140
Од 2 до 5 години	10.566	649.684
Над 5 години	12.528	770.289
	32.396	1.991.951

Заемот од EIB со број на заем 22332 е одобрен на вкупен износ од 13.000.000 Евра. До 31 декември 2020 година Групата има искористено 12.500.000 Евра од овој заем (2019: 12.500.000 Евра).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Обврски по кредити (продолжува)

Заенмот од IBRD со број на заем 4814 е одобрен на вкупен износ од 20.700.000 Евра. До 31 декември 2020 година Групата има искористено 20.064.493 Евра од овој заем (2019: 20.064.493 Евра).

Во текот на 2011 година Групата склучи нов договор за заем од IBRD бр 80440 во износ од 14.000.000 Евра. До 31 декември 2020 година Групата има искористено 13.337.162 Евра од овој заем (2019: 13.337.162 Евра).

Заенмот од ЕБОР со бр. 44114 е одобрен на вкупен износ од 25.000.000 Евра. До 31 декември 2020 година Групата има повлечено 18.285.314 Евра од овој заем (2019: 11.855.956 Евра).

Заенмот од ЕБОР со бр. 46274 е одобрен на вкупен износ од 37.000.000 Евра. До 31 декември 2020 година Групата има повлечено 2.270.028 Евра од овој заем (2019: 1.840.500 Евра).

Обезбедување

Кредитите се обезбедени со издадена гаранција од Република Северна Македонија, освен заенмот од ЕБОР бр. 44114 и ЕБОР со бр. 46274 кој се необезбедени.

15. ДОНАЦИИ

Со состојба на 31 декември 2020 година, Групата има разграниченди донацији кои се состојат од постројки и опрема во вкупен износ од 738.270 илјади денари (2019: 577.387 илјади денари).

Промените на разграничените поддршки во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

	2020	2019
На 01 јануари	577.387	569.470
Зголемувања	178.694	25.728
Депрецијација на недвижности, постројки и опрема (Бел. 6 и 18)	(17.811)	(17.811)
На 31 декември	738.270	577.387

На 22 февруари 2016 година АД Мепсо, Скопје и Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) склучија договор за донација во износ од ЕУР 12.000.000 за финансирање на изградба и набавка на постројки наведени во Преглед 1 од договорот за донација. Во текот на 2020 година, АД Мепсо, Скопје има искористено дел од овие средства за направени инвестиции во износ 178.694 илјади денари (2019: 25.728 илјади денари) (Белешка 6).

На 10 ноември 2009 година АД Мепсо, Скопје и Те-То АД, Скопје имаат склучено договор со број 02-7538 за приклучување на постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина при што предмет на договорот е градба, предавање на правото на сопственост и надомест за приклучување на постројката. Според договорот целокупниот процес околу изградбата ќе биде извршен од страна на Те-То АД, додека по изградбата на постројката сопственоста на постројката ќе му биде пренесена на АД Мепсо. Согласно член 2 од договорот дел од трансформаторското поле ќе му припадне и на Те-То АД. Во текот на 2012 година е извршен преносот на сопственост на постројката, а врз основа на крајните извештаи за колудација вкупната вредност на постројката изнесува 574.908 илјади денари при што делот кој му е пренесен на АД Мепсо е во износ од 537.730 илјади денари, додека делот на Те-То АД, Скопје изнесува 37.178 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**16. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**

	2020	2019
Добавувачи		
Домашни добавувачи	626.657	697.016
Странски добавувачи	6.724	7.302
	633.381	704.318
Останати тековни обврски		
Пресметани приходи	212.634	105.098
Обврски за данок на додадена вредност	36.446	-
Однапред пресметани трошоци	2.973	2.225
Останати тековни обврски	154.856	108.293
	406.909	215.616
	1.040.290	919.934

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАДЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	2020	2019
Приходи од продадена ел.енерг.од повластени производители	2.520.680	2.298.393
Приходи од дебаланс од повластени производители	44.200	-
	2.564.880	2.298.393
Продадена електрична енергија/ пренесена до ЕВН	991.033	1.063.405
Услуги за алокација на преносни капацитети	920.405	1.709.808
Приходи за услуги за порамнување од дебаланс при користење на активна електрична енергија	879.631	353.499
Директни купувачи	170.361	180.999
Приходи од врвна активна моќност	79.191	40.723
Приходи од компензација на електрична енергија	71.102	-
Приходи од терциерна регулација	65.758	-
Приходи од продажба на странски пазар (транзит)	52.380	78.009
Приходи од секундарна регулација	46.983	-
Приходи од вршење на регулирана енергетска дејност, организирање и управување со пазарот на електрична енергија/директни купувачи	45.097	12.717
Продадена електрична енергија/ пренесена до ЕЛЕН	10.080	11.331
Приходи од реактивна електрична енергија	6.738	6.863
Приходи од вршење на регулирана енергетска дејност, организирање и управување со пазарот на електрична енергија-ЕВН	-	10.737
Приходи од вршење на регулирана енергетска дејност, организирање и управување со пазарот на електрична енергија ЕЛЕН	-	10
Останати приходи од продажба	62	251
	5.903.701	5.766.745

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2020	2019
Приходи од амортизација на донации (Белешка 6 и 15)	17.811	17.811
Приходи од наплата на штети и пенали	15.400	1.788
Приходи од ослободување на исправка на вредност (Бел. 9, 11)	8.119	-
Примени с-ва без надомест/прих. од награди	936	-
Приходи од наемнини	693	-
Приходи од добиени судски спорови	499	57.977
Приходи од наплатена гаранција	67	27.568
Приходи од донирани средства	32	2.549
Приходи од нереализирани тендери	22	22
Приходи од донирани материјални средства (Белешка 6)	-	8.570
Капитална добивка од непаричен влог	-	25.126
Приходи од субвенции	-	582
Останати приходи	3.245	10.858
	46.824	152.851

19. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	2020	2019
Набавена електрична енергија од повластени производители	2.554.482	2.296.556
	2.556.502	2.296.556

20. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

	2020	2019
Потрошена електрична енергија и гориво	31.955	28.385
Потрошени материјали	15.809	15.715
Потрошени резервни делови	6.897	380
Отпис на ситен инвентар	4.821	7.746
	59.482	52.226

21. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2020	2019
Нето плати и даноци	369.686	309.718
Задолжителни придонеси од плати	143.634	115.606
Регрес за годишен одмор	20.782	16.524
Останати користи на вработените утврдени со Колективен дог.	14.005	10.547
	548.107	452.395

Останатите трошоци за вработените се состојат од разни видови на помош.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

22. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2020	2019
Надомест за алокација на преносни капацитети	228.384	393.193
Производствени услуги-ладна резерва	186.771	93.386
Одржување	46.456	58.675
Останати даноци, придонеси и членарини	37.856	35.942
Надомест за транзит на електрична енергија	30.469	19.188
Адвокатски, нотарски, ревизорски и други интелектуални услуги	18.782	31.565
Премии за осигурување	17.854	22.170
Патни трошоци за службени патувања	12.563	20.826
Трошоци за донацији во паричен износ	7.260	31.110
Трошоци за комуникација	5.882	4.899
Советувања и семинари	2.607	13.781
Трошоци за репрезентација, реклами и спонзорство	2.587	2.953
Надомест на регулаторната комисија	2.510	2.877
Судски трошоци	2.217	2.513
Пенали	1.798	13.867
Банкарски провизии	1.338	1.547
Надомести за надзорен одбор	1.045	1.239
Надоместоци по менаџерски договори	1.035	9.725
Наем на деловен простор	693	-
Кусоци	66	-
Трошоци за концесии, лиценци	-	959
Останати оперативни расходи	27.733	27.585
	635.906	788.000

23. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2020	2019
Приходи од финансирање		
Приходи од камати	9.815	7.645
Позитивни курсни разлики	9.050	7.651
Приходи од камати по дадени позајмици (Белешка 9)	2.723	5.208
	21.588	20.504
Расходи од финансирање		
Расходи по камати	(25.563)	(18.995)
Негативни курсни разлики	(13.140)	(7.622)
	(38.703)	(26.617)
	(17.115)	(6.113)

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**24. ДАНOK НА ДОБИВКА**

	2020	2019
Тековен даночен расход	1.051	34.857
<u>Одложен даночен расход</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1.051	34.857

Усогласувањето на законскиот данок на добивка во Извештајот за сеопфатната добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година, е како што следи:

	2020	2019
(Загуба) / Добивка пред оданочување	(344.508)	485.186
<u>Усогласување за:</u>		
Ефект од конс. елиминацији–загуба на Матично Друштво	331.980	-
<u>Непризнаени расходи за даночни цели</u>	<u>26.385</u>	<u>49.097</u>
Даночна основа	13.857	534.283
<u>Намалување на даночна основа</u>	<u>(3.348)</u>	<u>(65)</u>
Даночна основа по намалување	10.509	534.218
Пресметан данок на добивка (10%)	1.051	53.421
<u>Намалување на пресметаниот данок на добивка</u>	<u>-</u>	<u>(18.564)</u>
Пресметан данок по намалување	1.051	34.857
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>-</i>	<i>7,18%</i>

Групата нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие консолидирани финансиски извештаи, бидејќи Групата не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

25. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ*Потенцијални средства - судски спорови*

Вредност на судските спорови во кои Групата се јавува како тужител изнесуваат 292.262 илјади денари (2019: 210.964 илјади денари).

Потенцијални обврски - судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020, судските постапки покренати против Групата изнесуваат вкупно 269.301 илјади денари (2019: 297.342 илјади денари). Групата на 31 декември 2020 година не евидентира било какво резервирање на денот на известување бидејќи Раководството на Групата смета дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски и одлив на средства.

Преземени обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Со состојба на 31 декември 2020 година, Групата има склучено договори за кредити кои не се во целост искористени (Белешка 14).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Потенцијални и преземени средства и обврски (продолжува)

Потенцијални обврски - Гаранции

Со состојба на 31 декември 2020, Групата има издадено банкарски гаранции издадени од страна на домашни финансиски институции во вкупен износ од 10.748 илјади денари во корист на комитенти за исполнување на своите активности.

Финансиски договорни обврски

Согласно склучениот договор за кредит со ЕБОР број 44114, Матичното друштво е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да ги одржи следните соодветни финансиски показатели:

- a. Показател на покриеност на отплатата на долг, повисоко од 1.2
- b. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA, пониско од 4
- c. Коефициент на капитал, повисоко од 0.3

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2020	2019
а. Показател на покриеност на отплатата на долг	0.57	4.73
б. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA	16.04	2.15
в. Коефициент на капитал	0.64	0.69

Согласно склучениот договор за кредит со ЕБОР број 46274, Матичното друштво е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да ги одржи следните соодветни финансиски показатели:

- a. Показател на покриеност на отплатата на долг, повисоко од 1.2
- b. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA, пониско од 4
- c. Коефициент на капитал, повисоко од 0.3

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2020	2019
а. Показател на покриеност на отплатата на долг	0.57	4.73
б. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA	16.04	2.15
в. Коефициент на капитал	0.64	0.69

Согласно склучениот договор за кредит со Европската Инвестициона Банка („ЕИБ“) број 22332, Матичното друштво е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да ги одржи следните соодветни финансиски показатели:

- a. Показател на покриеност на отплатата на долг, повисоко од 1.2

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Потенцијални и преземени средства и обврски (продолжува)

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2020	209
а. Показател на покриеност на отплатата на долг	1.69	4.63

Согласно склучениот договор за кредит со Меѓународната Банка за Обнова и Развој („МБОР“) број 4814, Матичното друштво е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да го одржи следниот финансиски показател:

а. Нето приходи за годината, повисоко за 1.5 од проценетите максимални барања за сервисирање на долгот за наредната фискална година

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2020	2019
а. Нето приходи за годината, повисоко за 1.5 од проценетите максимални барања за сервисирање на долгот за наредната фискална година	0.45	3.32

Даночни обврски

Со состојба на 31 декември 2020 година, деловните книги и евидентијата на Групата за данок на додадена вредност, данок на добивка и за персонален данок не беа предмет на даночна контрола од страна на надлежните даночни власти. Следствено, дополнителните даноци и други давачки кои би можеле да произлезат доколку таква контрола биде извршена во последователните периоди, во овој момент не можат да бидат проценети со разумна сигурност.

Останати потенцијални обврски

Согласно колективниот договор, Групата е обврзана да плаќа износ од максимум 2% од бруто платите исплатени во претходната година за промоција на одредени активности на членовите на Синдикатот на АД Мепсо, Скопје.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**26. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

Групата ги има остварено следните трансакции со поврзани страни:

	Останати поврзани страни		Клучен раководен кадар	
	2020	2019	2020	2019
Средства				
Побарувања од купувачи	-	15.529	-	-
Обврски				
Обврски кон добавувачи	-	137.776	-	-
Приходи	-	64.350	-	-
Расходи	-	1.476.217	-	-
Краткорочни користи за вработените	-	-	14.277	21.749

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2020 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи следниве настани се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи:

По 31 декември 2020 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат своето работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран период. Преземените мерки со цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи забрани за патувања, карантин, социјално дистанцирање и затворање на несуштински услуги кои предизвикаа значајно нарушување на бизнисите ширум целиот свет, резултирајќи со економско забавување. Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности и нивно значајно слабеење. Владите и централните банки исто така реагираа со монетарни и фискални интервенции со цел стабилизирање на економската состојба. Групата смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2020 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни во овој момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста од овие последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од работењето и паричните текови на Групата во идните периоди.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020

ЕМБС: 05933781

Целосно име: ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИО СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	7.913.149.698,00			7.827.927.362,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	50.900.556,00			36.034.142,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	18.580.669,00			3.714.255,00
7	-- Нематеријални средства во подготовкa	32.319.887,00			32.319.887,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	7.855.340.268,00			7.784.984.346,00
10	-- Недвижности (011+012)	3.975.813.791,00			3.850.445.132,00
11	-- Земјиште	19.073.876,00			18.590.891,00
12	-- Градежни објекти	3.956.739.915,00			3.831.854.241,00
13	-- Постројки и опрема	1.439.506.902,00			1.329.819.982,00
14	-- Транспортни средства	43.385.592,00			69.994.279,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	175.728.614,00			151.963.363,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	296.608.232,00			130.621.192,00
18	-- Материјални средства во подготовкa	1.923.282.032,00			2.251.125.292,00
19	-- Останати материјални средства	1.015.105,00			1.015.106,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	6.908.874,00			6.908.874,00
23	-- Вложувања во придрожени друштва и учества во заеднички вложувања	6.908.874,00			6.908.874,00

36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	2.809.443.663,00			2.860.766.984,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	57.087.243,00			53.065.662,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	15.810.781,00			14.479.572,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	41.276.462,00			38.586.090,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.157.151.580,00			866.264.522,00
47	-- Побарувања од купувачи	1.107.623.435,00			751.927.115,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.635.273,00			2.485.273,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	46.683.952,00			111.667.603,00
50	-- Побарувања од вработените	102.389,00			78.000,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	106.531,00			106.531,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	36.031.897,00			33.208.266,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	35.931.897,00			33.108.266,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	100.000,00			100.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.559.172.943,00			1.908.228.534,00
60	-- Парични средства	1.559.172.943,00			1.908.228.534,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	49.828.239,00			7.891.318,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	10.772.421.600,00			10.696.585.664,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	6.861.237.810,00			7.206.797.074,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.356.309.540,00			3.356.309.540,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	60.903.130,00			60.903.130,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.159.148.755,00			2.708.820.244,00
72	-- Законски резерви	298.542.360,00			276.025.934,00
74	-- Останати резерви	2.860.606.395,00			2.432.794.310,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	630.435.649,00			630.435.649,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				450.328.511,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	345.559.264,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.079.197.111,00			2.805.079.576,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	1.787.474.757,00			1.704.113.790,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	1.787.474.757,00			1.704.113.790,00

95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.291.722.354,00			1.100.965.786,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	755.269.761,00	,		704.318.182,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	152.679.858,00			106.220.910,00
101	-- Тековни даночни обврски	37.064.369,00			518.362,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	344.531.621,00			287.837.565,00
108	-- Останати краткорочни обврски	2.176.745,00			2.070.767,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	831.986.679,00			684.709.014,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	10.772.421.600,00			10.696.585.664,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	5.950.524.845,00			5.919.596.179,00
202	-- Приходи од продажба	5.905.143.153,00			5.771.327.566,00
203	-- Останати приходи	45.381.692,00			148.268.613,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	6.277.918.274,00			5.428.297.675,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.269.930.098,00			1.559.483.452,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	2.554.482.164,00			2.296.556.052,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	321.424.620,00			486.089.505,00
212	-- Останати трошоци од работењето	107.747.291,00			152.249.651,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	563.332.177,00			487.255.609,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	339.337.607,00			283.215.311,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	30.250.406,00			25.130.717,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	143.731.262,00			116.977.153,00
217	-- Останати трошоци за вработените	50.012.902,00			61.932.428,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	451.831.246,00			425.636.232,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	11.463,00			256.742,00
222	-- Останати расходи од работењето	9.159.215,00			20.770.432,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	21.587.992,00			20.504.105,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	12.537.310,00			12.852.801,00

231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	9.050.682,00			7.651.304,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	38.702.881,00			26.616.648,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	25.317.842,00			17.764.171,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	13.141.434,00			7.621.902,00
243	-- Останати финансиски расходи	243.605,00			1.230.575,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				485.185.961,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	344.508.318,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				485.185.961,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	344.508.318,00			
252	-- Данок на добивка	1.050.946,00			34.857.450,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				450.328.511,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	345.559.264,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	679,00			674,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-345.559.264,00			450.328.511,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				450.328.511,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	345.559.264,00			
269	-- Добивка за годината				450.328.511,00
270	-- Загуба за годината	345.559.264,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				450.328.511,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	345.559.264,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	18.580.669,00			3.714.255,00
609	-- Земјишта	19.073.876,00			18.590.891,00

612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	3.216.191.746,00			3.049.992.560,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	79.879.496,00			63.104.318,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	24.946.189,00			22.796.403,00
618	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	1.015.105,00			1.015.105,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)	36.031.897,00			33.208.266,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)	1.134.469.466,00			576.307.440,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	3.220.593,00			17.740.441,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	1.468.979.572,00			958.787.909,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	3.059.393.362,00			3.059.393.362,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	652.724.152,00			542.191.369,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	618.500,00			518.362,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП	947.321.293,00			813.128.222,00

	109 ОД БС)			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	5.905.143.153,00		5.771.327.566,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	5.905.143.153,00		5.771.327.566,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	2.320.939.482,00		3.495.346.588,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	972.784.741,00		1.787.817.069,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	693.350,00		
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донацији (< или = АОП 203 од БУ)	17.811.096,00		28.898.888,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	27.570.596,00		94.243.909,00
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	203.233,00		563.124,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	597.298,00		240.542,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	12.990.325,00		8.471.108,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	6.526.096,00		6.733.866,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.051.223,00		953.044,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	528.536,00		4.483.253,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	921.716,00		439.149,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	25.429.156,00		21.650.716,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	6.896.959,00		380.303,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	33.616,00		26.596,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	104.284,00		72.041,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.856.312,00		3.914.529,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	693.350,00		6.864,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	24.678,00		24.597,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	29.810,00		

692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	4.745.189,00			1.716.635,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	3.864.140,00			3.546.079,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	20.756.084,00			16.523.550,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	4.026.948,00			3.595.581,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноктевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	12.381.765,00			20.680.187,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	8.996.211,00			10.506.557,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	2.784.294,00			14.154.741,00
702	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	181.017,00			146.023,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	22.222,00			44.444,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.044.974,00			1.239.451,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.143.194,00			2.088.595,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	14.516.980,00			18.118.886,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.337.881,00			1.547.285,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	9.458.629,00			14.061.218,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	937.044,00			800.785,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	24.445.965,00			20.449.840,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	5.133.265,00			5.838.045,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	38.843.563,00			47.503.853,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	1.797.758,00			13.867.458,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	1.797.758,00			13.867.458,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	679,00			675,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	22,00			

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2286	- 35.12 - Пренос на електрична енергија	3.362.115.962,00			
2548	- 84.13 - Управување и давање помош за поуспешно деловно работење	2.609.996.875,00			

Потпишано од:

Emilija Goleva Protogjerova

emilijag@mepso.com.mk

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD

Skopje, C=MK

KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2020

Назив на друштвото	АД МЕПСО КОМПОЛДИРАНД		
Адреса, седиште и телефон	Ул.Максим Горки бр.4	Скопје	02 3149084
Адреса за е-пошта	email:jag@mepso.com.mk		
31.12. 2020 година (во денари)			
Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)		2020	2019
Средства			
1 Парични средства и парични еквиваленти	1.559.172.943	1.908.228.534	
2 Побарувања од купувачите (краткорочни побарувања)	1.157.151.580	866.264.522	
3 Залихи	57.087.243	53.065.662	
4 Краткорочни финансиски средства	36.031.897	33.208.266	
5 Други тековни средства (АВР)	49.828.239	7.891.318	
6 Тековни средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.859.271.902	2.868.658.302	
7 Материјални средства и блажувања во недвижности	7.855.340.268	7.784.984.346	
8 Долгорочни финансиски средатва	6.908.874	6.908.874	
9 Нематеријални средства	50.900.556	36.034.142	
10 Долгорочни побарувања	0	0	
11 Други долгорочни средства	0	0	
12 Нетековни средства (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	7.913.149.698	7.827.927.362	
13 Вкупни средства (6 + 12)	10.772.421.600	10.696.585.664	
14 Вонбилиансна актива	0	0	
Обврски и Акционерски капитал			
15 Краткорочни обврски	1.291.722.354	1.100.965.786	
16 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	831.986.679	684.709.014	
17 Тековни обврски (15+16)	2.123.709.033	1.785.674.800	
18 Долгорочни обврски и обврски за нетековни средства	1.787.474.757	1.704.113.790	
19 Долгор. резервирања за ризици и трошоци и одл. дан. обврски	0	0	
20 Нетековни обврски (18+19)	1.787.474.757	1.704.113.790	
21 Вкупни обврски (17+20)	3.911.183.790	3.489.788.590	
22 Капитал	3.356.309.540	3.356.309.540	
23 Акумулирана добивка	630.435.649	630.435.649	
24 Резерви	3.159.148.755	2.708.820.244	
25 Ревалоризациони резерви	60.903.130	60.903.130	
26 Добивка / Загуба за деловната година	-345.559.264	450.328.511	
27 Вкупен капитал (22+23+24+25+26)	6.861.237.810	7.206.797.074	
28 Вкупно Обврски и капитал (21+27)	10.772.421.600	10.696.585.664	
29 Вонбилиансна пасива	0	0	



Биланс на успех (Извештај за добивка и загуба)		01.01.- 31.12. 2020	година	(во денари)
		2020	2019	
30	Приходи од продажба	5.905.143.153	5.771.327.566	
31	Останати оперативни приходи	45.381.692	148.268.613	
32	Вкупно оперативни приходи (30+31)	5.950.524.845	5.919.595.179	
33	Потрошени сировини и материјали	2.269.930.098	1.559.483.452	
34	Трошоци за вработените	563.332.177	487.255.609	
35	Амортизација на материјални средства	451.831.246	425.636.232	
36	Вредносно усогласување на тековни средства	9.170.678	21.027.174	
37	Набавна вредност на продадени стоки	2.554.482.164	2.296.556.052	
38	Останати оперативни расходи	429.171.911	638.339.156	
39	Вкупно оперативни расходи	6.277.918.274	5.428.297.675	
40	Оперативна добивка (32 - 39)	-327.393.429	491.298.504	
41	Приходи од финансирање	21.587.992	20.504.105	
42	Расходи од финансирање	38.702.881	26.616.648	
43	Добивка пред оданочување (39+40-41)	-344.508.318	485.185.961	
44	Данок на добивка	1.050.946	34.857.450	
45	Нето добивка / загуба	-345.559.264	450.328.511	


A handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Cyrillic script, likely indicating the name of a government agency or a specific department, such as 'Министерство на финансите' (Ministry of Finance). The signature appears to be a personal identifier of the responsible official.

Извештај за промените во капиталот

46 Номиниран капитал
47 Нераспределена добивка на почетокот на периодот
48 Нето добивка/загуба за деловната година
49 Резерви
50 Ревалоризациони резерви
51 Дивиденда
52 Усогласувања на задржаната добивка
53 Нераспределена добивка на крајот на периодот
54 Вкупно капитал

(во денари)

2020	2019
3.356.309.540	3.356.309.540
630.435.649	630.435.649
-345.559.264	450.328.511
3.159.148.755	2.708.820.244
0	0
0	0
630.435.649	630.435.649
7.491.673.459	7.837.232.723



A large, faint handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Cyrillic script, likely a company name or official title, though it's mostly illegible due to fading.

	{во денари}	
	2020	2019
52 Нето добивка / загуба по оданочување	-345.559.264	450.328.511
53 Амортизација на материјални средства	451.831.246	425.636.232
54 Вредносно усогласување на тековни средства	-9.170.678	-21.027.174
55 Побарувања од купувачите	-332.823.979	26.941.631
56 Залихи	-4.021.581	-184.288
57 Обарски кон добавувачи	338.034.233	229.538.371
58 Останати усогласувања	98.289.977	1.111.233.283
59 Парични средства од оперативни активности	522.187.168	683.835.398
60 Парични средства од инвестиции	2.823.631	-5.791.734
61 Парични средства од финансиски активности	623.300.776	1.789.276.947
66 Нето зголемување намалување на паричните текови	1.908.228.534	1.418.698.740
67 Парични средства на почетокот на периодот	1.559.172.943	1.908.228.534
68 Парични средства на крајот на периодот		

